



Извештај по завршена стручна обука

Кератопластика и Ехографија

***Од Др.Бисера Велковска
Вработена на ЈЗУ Универзитетска Клиника за
Очни болести- Скопје***

Едукација на Универзитетски клинички центар Љубљана-Словенија

Од 08.06.2015-04.08.2015година

Ментор: Прим.Др.Владимир Фајфер





Во периодот од 08.06.2015 до 04.07.2015 година бев на едукација во Очната клиника-Љубљана, за преден сегмент-Кератопластика и Ехографија за кое имам решение од Министерството за Здравство. Во овој период бев редовно присутна на:





- Утринската визита на пациенти во стационар
- Во амбуланта за преден сегмент и рефрактивна хирургија, каде се вршат прегледи и контроли на оперираните пациенти
- Дијагностицирање и третман на заболувања на предниот сегмент на окото:
 - Синдром на суво око-имплантација на колагени и силиконски импланти во лакримални пункти
 - Тарзорафија
 - Блефарити
 - Кератити со разна етиологија
 - Дистрофии на корнеа
 - Миопиа, кератоконус
 - Пахиметрија, ОЦТ на преден сегмент, спекуларна микроскопија
 - Читање на резултати





- Редовно бев и во кабинетот за ехографија
- ехографски прегледи на орбита и око при патолошки состојби-орбитопатија од разна патологија кај деца и возрасни
- Ехографски мерења на екстраокуларните прави мускули при воспалителни состојби
- Биометрија
- UBM-преглед на иридокорнеален агол, ирис и цилиарно тело
- со менторот кој несебично го презентираше секој случај.



- Присутна бев и во оперативниот блок
- Можност за активно следење на оперативните зафати на преден сегмент: Кератопластика-перфоративна (РКР) и ламеларна односно ендотелна (DMEK), со трансплантат од кадавер
- Рекератопластика
- Оперативни зафати кај комплицирани катаракти
- Вградување на вештачки ирис и иол
- Окулопластика кај состојби на ектропиум, птоза, еверзија на солзна пункта, дакриоцисториностомиа (DCR)
- Меланоза на конјунктива
- Можност лично да присуствувам при земање на трансплантат од кадавер



- Во периодот од мојот престој на очната клиника имав добра соработка со колегите кои несебично ги пренесуваат своите знаења за што сум им благодарна.
- Последен ден од престој доделување на сертификат
- Се надевам ,а и верувам дека со заедничка заложба со министерството за здравство, и на нашата клиника во скоро време ќе се имплементира кератопластиката.



Ви благодарам на вниманието

